

ОГЛАС ЗА СОБИРАЊЕ ПОНУДИ

Центарот за развој на медиуми, за потребите на “Програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Македонија, Проект за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера”, има потреба од: континуирано следење и анализи на јавната дебата во медиумите за медиумската легислатива, слободата на медиумите и слободата на изразување; спроведување интервјуа и организирање фокус групи на засегнати страни во медиумската сфера и периодични анализи на програмата на јавниот радиодифузен сервис.

Временската рамка за реализација на активностите е од мај 2014 до ноември 2015 година. Во периодот мај – декември 2014 треба да бидат подготвени: 3 анализи поврзани со новото медиумско законодавство и неговата примена; 2 анализи поврзани со Законот за граѓанска одговорност од навреда и клевета и 1 анализа на информативната програма на МРТ1. Во периодот јануари – ноември 2015 година треба да бидат подготвени: 3 анализи поврзани со новото медиумско законодавство и неговата примена; 3 анализи поврзани со Законот за граѓанска одговорност од навреда и клевета. Подготвените анализи ќе бидат составен дел од периодичните анализи и извештаи кои ЦРМ ги објавува според годишните планови за реализација на Проектот за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера.

ЦРМ ги поканува граѓанските организации кои имаат повеќегодишно искуство, експертиза и сопствени човечки технички капацитети за континуирано следење и анализа на медиумите и слободата на изразување, да достават понуда за реализација на потребните активности.

Понудата треба да содржи портфолио на организацијата, план за реализација на активностите и детален буџет. Целосната понуда треба да биде напишана на англиски јазик.

Краен рок за доставување понуди е 17 април 2014 година, до 17 часот. Понудите треба да се достават по електронски пат на адреса: info@mdc.org.mk .